

БРЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА

ПРЕД ПОПЛАВА



информирајте се за опасноста од поплави во вашата средина



запознајте се со насоките за сигурна, безбедна и навремена евакуација и собирните места



во куќа, набавете материјали од кои можете да направите временна заштита од водниот бран



спречете го повратниот проток на вода, особено во канализацијата со неповратни вентили



не фрлајте смет и предмети во речните корита, потоците, каналите, суводолиците, шахтите и атмосферската канализација



осигурајте го својот имот и сопственост од ризикот од поплави

ЗА ВРЕМЕ НА ПОПЛАВА



при поплава, напуштете го објектот или ако не можете качете се на погорните спратови



известете ги надлежните органи за вашата локација на 112



доколку сте на отворено, веднаш засолнете се на повисока локација




не одете низ вода која се движи (15 сантиметри длабока вода може да ве собори на земја)

ПО ПОПЛАВАТА



вратете се во домот само доколку е безбедно и дозволено од надлежните



внимавајте на паднати електрични кабли и други оштетувања



ако има прекин кај приклучоците до комуналната инфраструктура известете ги јавните комунални претпријатија и операторите




не користете електрични апарати доколку се оштетени или се во контакт со вода



водата од водоводниот систем користете ја само по добивање дозвола




доколку имате бунар, тестирајте ја водата



дезинфицирајте ги подните, сидните и сите други површини додека се влажни бидејќи на микроорганизмите им е доволно да се развијат на влажни површини во рок од 48 часа



помогнете им на сограѓаните што имаат потреба од соодветна помош за опоравок



доколку чувствувате потреба по поплавата, побарајте психосоцијална помош од страна на стручните лица од Црвен крст



British Embassy
Skopje



Институт за демократија
Социетас цивилис - Скопје